

АД ФК БЕЛАСИЦА - Струмица

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2019 година и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна i
Извештај на независните ревизори	
Финансиски преглед од страна на раководството	1
Извештај за сѐопфатна добивка	2
Извештај за финансиска состојба	3-4
Извештај за промените во сопственичка главнина	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-24

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До содружниците и раководството на АД ФК БЕЛАСИЦА - Струмица

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 24) на АД ФК БЕЛАСИЦА-Струмица (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2019 година, Извештај за сѓопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сѓвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

Друштвото нема евидентирано трошоци за платени фактури спрема добавувачите во износ од 1.778 Илј. мкд (2018;668) за кои нема документи. Истите потекнуваат од тековната година и предходни години. Со спроведувањето на ревизорските постапки ние утврдивме дека постојат исплати спрема повеќе добавувачи за фактури кои се наведени во изводите и налозите за плаќање, за која Друштвото нема евидентирано трошоци. Истите се книжени 220/100 без да се евидентира трошок или средство..

Спроведените ревизорски постапки, вклучувајќи ја и постапката на независна верификација, не ни овозможи да стекнеме разумно уверување во однос на валидноста и точноста на износите на обврските спрема добавувачи.

Со претходно наведениот наод, друштвото ги има потценето трошоците и обврските спрема добавувачи за горенаведениот износ од 1.778 Илј.мкд. кој е материјален и значајно влијае на финансискиот резултат.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен ефектот од предходниот пасус, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ФК БЕЛАСИЦА, на ден 31 декември 2019 година, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија и Правилникот за лиценцирање на УЕФА .

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2019, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158 од 2010 година).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2019, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2019 година.

Нагласување на прашање

Како што се гледа од Извештајот за готовинскиот тек во текот на 2019 год Друштвото имало проблеми со генерирање на парични текови од оперативни активности и нето парични текови потребни да се обезбеди функционирање по принципот на континуитет, без да се земе во предвид финансиската поддршка од сопствениците. Дополнително на 31.12.2019 год друштвото искажа загуба во износ од 1.744 Илј.ден., додека акумулираната загуба изнесува 4.195 Илј. Ден. и како значителна одбитна ставка на акционерскиот капитал истиот оди во негатива во износ од 1.297 Илј. ден. и за исто толкав износ на датумот на известување вкупните обврски ги надминуваат вкупните средства.

Клубот има проблеми со генерирање на парични текови од оперативни активности и нето парични текови потребни да се обезбеди функционирање по принципот на континуитет, па во таа насока сопствениците на ФК се обврзаа да обезбедат финансиска поддршка потребна за редовно и непречено работење на Друштвото во наредните 12 месеци од датумот на издавањето извештајот на ревизорот, доминантниот акционер ќе изврши трансформација во основачки капитал на своите побарувања во износ од 3.407 Илј.ден. со емитирање на акции или со истиот износ ќе се покрие загубата од 2019 год и дел од акумулираните загуби.

Нашето мислење не е квалификувано во однос на овие прашања.

Друштво за ревизија
Ревизија ВИТАНОВА ТП Струмица
Кети Витанова, овластен ревизор

Струмица, 28. 04. 2020



ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА ДИРЕКТОРИТЕ)

АД ФК БЕЛАСИЦА (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 10.09.2002 год. како друштво со ограничена одговорност, а во текот на 2018 год е трансформирано во АД со акционерски капитал во износ од 2.898 илј.ден вложен од единствениот акционер ДПТУ БИОМЕДИУМ ДОО-Струмица.

Во почетокот на 2019 год. единствениот акционер ги продаде своите акции и истото го превзедоа двајца акционери физички лица (Тековна состојба од ЦРПСМ од 20.02.2012г.)

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) е Дејности на спортски клубови, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб БЕЛАСИЦА, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот

Во текот на 2019 г. остварен е Вкупни приходи во износ од 5.611 Илј.ден (2018;12.549). што представува намалување за 55 % Сите приходи се потрошени во функцијата на дејноста и истите изнесуваат 7.355 Илј.ден и остварена е загуба во износ од 1.744 Илј.ден. Во текот на 2019 г. на товар на акумулираната загуба извршен е отпис на побарувања од добавувачите (претплати) во износ 1.263 Илј.ден.

Раководството на Клубот се грижи тековно да ги подмирува доспеаните обврски, но извесна е заканата за значајно намалување на Капиталот.

Клубот има проблеми со генерирање на парични текови од оперативни активности и нето парични текови потребни да се обезбеди функционирање по принципот на континуитет, па во таа насока сопствениците на ФК се обврзаа да обезбедат финансиска поддршка потребна за редовно и непречено работење на Друштвото во наредните 12 месеци од датумот на издавањето извештајот на ревизорот, доминантниот акционер ќе изврши трансформација во основачки капитал на своите побарувања во износ од 3.407 Илј.ден. со емитирање на акции или со истиот износ ќе се покрие загубата од 2019 год и дел од акумулираните загуби.

АД ФК БЕЛАСИЦА – Струмица во 2019 година се натпреваруваше во повеќе турнири во Р.Бугарија: Пирин Куп, Хлапетата куп, петрич куп и Сандански Куп; во Р.Грција: Пагео куп; Скопје Гази Баба Куп; Неготино Зоран Недев-фелер куп; Кочани Драгица куп итн..

Меѓународните активности на младинските екипи на АД ФК БЕЛАСИЦА се главно обележје во Р.Македонија.

Накратко кажано програмата за развој на младинскиот фудбал на АД ФК БЕЛАСИЦА во целост беше реализирана во целост и како број на тренажни единици и по бројот на одиграни првенствени и пријателски натпревари. Секако голем заслуга за сето тоа се стабилната финансиска конструкција и посветеноста на стручниот кадар во АД ФК БЕЛАСИЦА.

Веруваме дека во текот на 2020 год и со завршувањето на натпреварувачката сезона 2019/2020 ќе оствариме спортски резултати со повисоко место за опстанок во Првата лига.

Главен приоритет на раководството, за наредната сезона 2020/2021 како и за деловната година, покрај постигнување на врвни спортски резултати се и обезбедување на финансиски средства преку спонзорства или со кампања за враќање на гледачите и навивачите на нашите трибини.

Сметаме дека во наредниот период Клубот нема да се соочи со посериозни ризици од финансиска и материјална природ.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината што завршува на 31 декември 2019

(во илјади Денари)

	Белешка	2019	2018
Приходи			
Приходи од продажба на влезници	3		
Приходи од спонзорство и реклама	4	1.461	5.229
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5		
Приходи од комерцијални активности	6	1.356	812
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7		
Останати оперативни приходи	8	2.794	6.508
Вкупни приходи		5.611	12.549
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	(2.139)	(5.468)
Трошоци за надоместоци на вработени	10	(2.216)	(3.879)
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	(629)	(392)
Останати трошоци од оперативно работење	12	(2.333)	(2.113)
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13		
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14		
Финансиски приходи(расходи)-нето	15	(11)	(145)
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16	(16)	(456)
Вкупно расходи		(7.355)	(12.453)
Добивка (загуба) пред оданочување		(1.744)	96
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17		(152)
Добивка (загуба) за годината по оданочување		(1.744)	(56)
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка		(1.744)	(56)

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК БЕЛАСИЦА се усвоени од Одбор на директори и се потпишани од:

Претседател,
Даниела Васкова, Извршен
директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2019
(во илјади Денари)

	Белешка	2019	2018
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	18	40	10
Побарувања од трансфери на играчи	19		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20		
Други побарувања	21	495	488
Даночни средства	22		
Залихи	23		
Останати тековни средства	24	575	575
Вкупно тековни средства		1.110	1.073
Не-тековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	25	4.956	5.190
Нематеријални средства	26		
Побарувања од трансфери на играчи	27		
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		
Даночни средства	29		
Долгорочни финансиски вложувања	30		
Останати не-тековни средства	31		
Вкупно не-тековни средства		4.956	5.190
Вкупно средства		6.066	6.263
Тековни обврски			
Пречекорувања на сметки во банки	32		
Тековни обврски за позајмици и кредити	33	5.707	1.108
Обврски за трансфер на играчи	34		
Обврски кон ФФМ и добавувачите	35	550	1.719
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	36		
Обврски кон вработените (за нето плати)	37	329	764
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	38	147	341
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	39		
Други обврски за даноци	40	630	605
Краткорочни исправки	41		
Останати тековни обврски	42		
Вкупно тековни обврски		7.363	4.546
Нетековни обврски			
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	43		
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	44		
Долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	45		
Долгорочни обврски кон вработените	46		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	47		
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	48		
Други долгорочни обврски за даноци	49		
Долгорочни исправки	50		
Останати нетековни обврски	51		
Вкупно нетековни обврски			

Нето средства/обврски			(1.297)	1.717
Акционерска главнина	52			
Оснивачки капитал			2.898	2.898
Законска резерва				
Останати резерви				
Акумулирана добивка (загуба)			(4.195)	(1.181)
Вкупно акционерска главнина			(1.297)	1.717

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК БЕЛАСИЦА се усвоени од Одбор на директори и се потпишани од:

Претседател,
Даниела Васкова, Извршен
директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
За годината што завршува на 31 декември 2019
(Во илјади Денари)

	Оснивачки капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка/ (загуба)	Останати резерви	ВКУПНО
На 01 јануари 2019 год.	2.898		(1.181)		1.717
Распоред на акумулирана добивка					
Корекции на акумулирани добивки(загуби)			(1.270)		(1.270)
Добивка(загуба) за периодот			(1.744)		(1.744)
Останата сеопфатна добивка					
На 31 декември 2019 год.	2.898		(4.195)		(1.297)

Отписот на ненаплатените претплати (побарувања) кон добавувачи од предходни години во износ од 1.270Илј.ден. е извршен на терет на акумулираните загуби од предходната година.

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК БЕЛАСИЦА се усвоени од Одбор на директори и се потпишани од:

Претседател,
Даниела Васкова, Извршен
директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 декември 2019
(Во илјади Денари)

2019

2018

Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување	(1.744)		96
Данок на добивка			(152)
<i>Корекции за:</i>			
Амортизација	629		392
Оштетување на основни средства	(1270)		
Капитална (добивка)/загуба од продажба на основни средства			
Приход од камати			
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	260		183
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	(1.933)		(1.880)
Платена камата	11		144
Нето готовина од оперативни активности	(4.047)		(1.217)
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности			
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи			
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи			
-Готовински прилив од продажба на основни средства			
-Готовински одлив од набавка на основни средства	410		(1.226)
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности	644		(644)
Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности	234		(1.870)
Парични текови од финансиски активности			
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти			
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти	4.590		800
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции			
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции			
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал			
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите			
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи	116		(307)
Парични приливи (одливи) од финансиски активности	4.483		493
Останати готовински приливи (одливи)	(640)		80
Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти	30		(2.514)
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	10		2.524
Пари и парични активности на крајот на годината	40		10

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК БЕЛАСИЦА се усвоени од Одбор на директори и се потпишани од:

Претседател,
Даниела Васкова, Извршен директор

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД ФК БЕЛАСИЦА (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 10.09.2002 во Централниот Регистер на Република Македонија, под деловоден број 0805-50/150820190001143.

Основна дејност на Друштвото спред НКД (Номенклатура на дејности) се други спортски активности, како и сите дејности утврдени со НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган или друг надлежен орган.

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 5 вработени и 1 ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб БЕЛАСИЦА, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Претседател на Клубот е Г-ѓа Даниела Васкова

Извршен директор на Клубот е Г-ѓа Даниела Васкова, овластено лице

Членови на Одбор на директори се:

1. Ванчо Стојанов, неизвршен член на Одборот на директори, овластено лице
2. Ване Милков, независен, неизвршен член на Одборот на директори, овластено лице

Членови на Надзорен одбор се:

1. _____,
2. _____,
3. _____, итн.

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр. _____ му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК БЕЛАСИЦА тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да превземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортски, инфраструктурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

Постапка на лиценцирање

Во 2019 година АД Фудбалскиот клуб БЕЛАСИЦА, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за лиценцирање на клубовите за натпреварувањата во организација на УЕФА.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08....88/15) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за лиценцирање на клубовите од прва лига при Фудбалската федерација на Македонија за натпреварувањата во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари (“Денари”) со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сѐопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки		2019
Компјутери		25%
Моторни возила		15%
Мебел и опрема		10% - 20%

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложен данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 1.1.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, корегирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 1.1.2014, а кој важи и за 2019 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите времни разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времни разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времни разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времни разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.7. Пари и парични еквиваленти

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- а) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- б) Даноци за обврската за трансфер;
- в) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сѐопфатна добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Друштвото нема намера, ниту е принудено да ги прекине своите активности поврзани со целите поради кои е основано.

2.10. Контролна страна

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект.

Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјиште и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.

Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема / има (*непотребното да се избрише*) дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Спонзорства и реклами-производни компании	405	1.000
Спонзорства и реклами-главен спонзор		
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион		254
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни панона	1.056	3.975
Спонзорства и реклами-останати		
	1.461	5.229

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен		

АД ФК БЕЛАСИЦА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

шампионат			
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреварувања			

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Приходи од комерцијално работење-државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење-трговија		3
Приходи од комерцијално работење-користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		
Приходи од кирии	1.356	809
	1.356	812

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат		

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Субвенции, донации и други износи-добиеени од ФФМ		
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи	2.000	2.325
Донации- добиеени од неповрзани страни		
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		
Приходи од исклучителни настани	383	3.676
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат		
Членарини од членство во младинска школа	411	507
	2.794	6.508

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Трошоци за продажба		1.102
Трошоци за канцелариски материјали	8	12
Трошоци за одржување хигиена	212	2

АД ФК БЕЛАСИЦА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

Трошоци за енергија		1.635		1.667
Други материјални трошоци		284		2.685
		2.139		5.468

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2019	2018
Нето плати за вработени – играчи		682	1.459
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи		103	798
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - играчи		504	651
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)			0
(I) Вкупно плати и надоместоци за вработени и ангажирани лица – играчи		1.289	2.908
Нето плати за вработени – останати		559	214
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати		11	635
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) - останати		432	101
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		22	21
(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени -останати		1.024	971
ВКУПНО (I)+(II)		2.313	3.879

11. ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА, ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА И ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2019	2018
Депрецијација на основни (материјални) средства		629	392
Амортизација на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)			
Обезвреднување на материјални средства			
Обезвреднување на нематеријални средства (софтвер,			

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

патенти, лиценци итн.)			
		629	392

12. ДРУГИ ТРОШОЦИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Трошоци за одржување натпревари	505	195
Трошоци за спонзорство и реклама		
Трошоци за комерцијални активности		
Трошоци за објекти и опрема		643
Трошоци за активности што не се поврзани со фудбал		
Даночно не признати трошоци-репрезентација	6	271
Трошоци за исклучителни настани		
Трошоци за котизација	539	719
Административни такси, членарини и др.		285
Трошоци за услуги за одржување и комуналии		
Консултантски услуги	137	
Останати оперативни трошоци што не можат да се разграничат	1.050	
	2.237	2.113

13. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД КУПУВАЊЕ /ПРОДАВАЊЕ ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Трошок за купување на регистрација на играчи и отстапување		
Трошок (вклучително и провизија) за агенти/посредници за купување на регистрација на играчи и отстапување		
Приход од регистрација на играчи дадени на располагање (вклучително и приход од отстапување)		

14. КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Капитална добивка од продажба на материјални средства (основни)		
Капитална загуба од продажба на нематеријални средства (софтвер, патенти, лиценци итн.)		

15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)-НЕТО

Во илјади Денари	
31 декември 2019	31 декември 2018

АД ФК БЕЛАСИЦА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

Трошоци од камати		10		144
Приходи од камати				
Позитивни курсни разлики				1
Негативни курсни разлики				
		10		145

16. НЕТО-НЕОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Останати неоперативни приходи		
Останати неоперативни трошоци-	27	456
	27	456

17. ДАНОК НА ДОБИВКА (НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Добивка (загуба) пред оданочување	(1.744)	96
Данок по даночна стапка од 10% (2018: 10%)		152
Данок на непризнати расходи		
	(1.744)	(56)

Според измените на Законот за данок на добивка што се применуваат од 2009 година што се применуваат и во 2019 година, данок на добивка се пресметува единствено на непризнати расходи.

Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

18. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Парични средства во банки (МКД)	40	10
Парични средства во банки (девизи)		
Парични средства во каса (МКД)		
Парични средства во каса (девизи)		
	40	10

19. ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

АД ФК БЕЛАСИЦА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2019	2018
Побарувања од трансфери на играчи			

20. ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2019	2018
Побарувања од членки на групацијата			
Побарувања од поврзани субјекти			

21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2019	2018
Побарување од купувачи		495	488
Други побарувања			
АВР			
		495	488

22. ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2019	2018
Побарување за повеќе платен ДДВ			
Побарување за ДД			
Побарување за персонален данок			

23. ЗАЛИХИ

		Во илјади Денари	
		31	31
		декември	декември
		2019	2018
Залихи на материјали			
Залихи на ситен инвентар			
Ситен инвентар во употреба			
Исправка вредност на ситен инвентар во употреба			
Залиха на трговска стока			

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Во илјади Денари

АД ФК БЕЛАСИЦА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

		31 декември 2019		31 декември 2018
Останати тековни средства-дадени заеми		575		575
Однапред платени трошоци АВР				
		575		575

25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА

Во илјади Денари				
	Градежни објекти	Опрема за стадион, друга опрема, мебел	Инвестиции во тек- (аванс на опрема)	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба, 01 јануари 2019		4.948	644	5.592
Нови набавки		1.038		1.038
Превземени нето средства (Бел.2.13)				
Донација				
Продажба/расходување			(644)	(644)
Состојба, 31 декември 2019		5.986	0	5.986
Акумулирана депресијација				
Состојба, 01 јануари 2019		401		401
Трошок за периодот		629		629
Состојба, 31 декември 2019		1.030		1.030
Сметководствена вредност на 31.12 2019		4.956		4.956
Сметководствена вредност на 31.12. 2018		4.546	644	5.190

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог.

26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Во илјади Денари				
	Нематеријални средства			ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба, 01 јануари 2019				
Нови набавки				
Превземени средства нето (Бел.2.13)				
Донација				
Продажба/трансфер				
Состојба, 31 декември 2019				
Акумулирана амортизација				
Состојба, 01 јануари 2019				
Трошок за периодот				
Состојба,				

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

31 декември 2019				
Сметководствена вредност на 31 декември 2019				

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

27. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ТРАНСФЕР НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари			
	31 декември 2019		31 декември 2018	
Долгорочно побарување од трансфер на играчи				

28. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈАТА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	Во илјади Денари			
	31 декември 2019		31 декември 2018	
Долгорочни побарувања од членки на Групацијата				
Долгорочни побарувања од поврзани субјекти				

29. ДОЛГОРОЧНИ ДАНОЧНИ ПОБАРУВАЊА (ДАНОЧНИ СРЕДСТВА)

	Во илјади Денари			
	31 декември 2019		31 декември 2018	
Долгорочни даночни средства				

30. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	Во илјади Денари			
	31 декември 2019		31 декември 2018	
Вложување во подружница/ придружно прет.				
Вложување во хартии од вредност расположиви за продажба				
Останати вложувања				

31. ОСТАНАТИ НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Во илјади Денари			
31 декември 2019		31 декември 2018	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

Останати нетековни средства				

32. ПРЕЧЕКОРУВАЊА НА СМЕТКИ ВО БАНКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Тековна обврска за пречекорување на сметки во банки (кредитни картички, дозволен лимит итн.)		

33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Тековни обврски за заеми и кредити		
Примени аванси од правни лица стопански субјекти	900	1.108
Краткорочни позајмици од Физички лица	4.807	
	5.707	1.108

34. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ НА ИГРАЧИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Тековна обврска за трансфери на играчи		

35. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ФФМ и Добавувачите

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Тековна обврска кон ФФМ	35	44
Тековни обврски кон добавувачите во земјата	515	1.561
Тековни обврски кон добавувачите во земјата		
Тековни обврски кон добавувачите во странство		114
	550	1.719

Обврските спрема Добавувачите во земјата изнесуваат 2.327 Илј.ден., а претплатите кон Добавувачите изнесуваат 1.777 Илј.ден., или нето обврските кон Добавувачите изнесуваат 550 Илј.ден.

6. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во илјади Денари	
31	31

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

	декември 2019	декември 2018
Тековна обврска кон членки на Групацјата и кон поврзани субјекти		

37. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Тековни обврски кон вработените за нето плати -играчи	52	650
Тековни обврски кон вработените за нето плата-останати	277	94
Тековни обврски кон вработени за регрес за ГО-играчи		10
Тековни обврски кон вработени за регрес за ГО-останати		10
Тековни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		
	329	764

Тековните обврски кон вработените за нето плати за месеците 09,10-2019г. се исплатени на ден 28.01.2020 год – Извод бр.2, износ од 175 Илј.ден, а за месец 11 и 12-2019 г се исплатени 154Илј.ден на 30 и 31.01.2020 г – Изводи бр.4 и 5. Преку СИЛК РОАД БАНК.

38. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Обврска за даноци на плата за вработени-играчи	2	296
Обврска за даноци на плата за вработени-останати	14	45
Обврска за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		
Обврски за придонеси за плати	131	
	147	341

Тековните обврски кон вработените за даноци и придонеси за месеците 09,10-2019г. се исплатени на ден 28.01.2020 год – Извод бр.2, износ од 79 Илј.ден, а за месец 11 и 12-2019 г се исплатени 68 Илј.ден. во деновите 30 и 31.01.2020 г – Изводи бр.4 и 5. Преку СИЛК РОАД БАНК.

39.ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

40. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

Во илјади Денари

АД ФК БЕЛАСИЦА

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

	31 декември 2019	31 декември 2018
Тековни обврски за даноци	630	605
	630	605

41. КРАТКОРОЧНИ (ТЕКОВНИ) ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Обврски за тековни исправки		

42. ДРУГИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Други тековни обврски		9
		9

43. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ И КРЕДИТИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Обврска за долгорочни кредити од банки:		
-		
-		
Обврска за долгорочни позајмици од:		
-		
-		

44. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ТРАНСФЕРИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Долгорочна обврска за трансфер на играчи		

**45. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ЧЛЕНКИ
НА ГРУПАЦИЈА И ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

Долгорочна обврска кон членки на Групацијата			
Долгорочна обврска кон поврзани субјекти			

46. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Долгорочни обврски кон вработени-играчи за нето плати		
Долгорочни обврски кон вработени-останати за нето плати		
Долгорочни обврски кон ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.) за надоместоци		

47. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ ЗА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-играчи		
Долгорочни обврски за даноци и придонеси за плати на вработени-останати		
Долгорочни обврски за даноци на надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски договор итн.)		

48. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ-ПВР

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР		

49. ОСТАНАТИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Долгорочна обврски за даноци		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

50. ДОЛГОРОЧНИ ИСПРАВКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Долгорочни исправки		

51. ДРУГИ НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Други нетековни обврски		

52. СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА

Акционерски капитал(Уплатен)

Акционерскиот капитал(уплатен) на Друштвото изнесува ЕУР 47.500 односно Ден 2.897.700 на ден на основање, со вкупен број на акции 4.750 со поединечна номинална вредност од ЕУР 10/акција (Ден 61/акција).

Акционер	Акции Денари	Акции ЕУР	% во акционерска главнина
Славчо Васков	2.781.792	45.600	96
Ване Андреев	115.908	1.900	4
Вкупно:	2.897.700	47.500	100

Законска (задолжителна) резерва

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Законска обврска на Друштвото е да формира задолжителен фонд со издвојување

5% од остварената добивка во годината, сè до моментот додека не достигне 10% од основната главнина. Доколку законската резерва не достигнала 10% од основната главнина, истата може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10%, може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на акционерското собрание.

53. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се побарувањата, депозити во банки и готовина што ја претставува максималната експонираност на Друштвото на кредитен ризик во однос на финансиските средства.

Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на друштвата ретроактивно до 5 години и истата може да резултира во дополнителни обврски по основ на даноци. Раководството на Друштвото нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

54. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2019

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работењето под услови кои не се разликуваат значително од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзаните субјекти за годините што завршуваат на 31 декември 2019 година се прикажани како што следи:

	Во илјади Денари	
	31	31
	декември	декември
	2019	2018
СЛАВЧО ВАСКОВ (Доминантен акционер)		
-Побарувања		
-Обврски	3.407	
-Продажби		
-Набавки		
ДАНИЕЛА ВАСКОВА (сопруга на доминантниот акционер)		
-Побарувања		
-Обврски	900	
-Продажби		
-Набавки		

55. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Документацијата на Друштвото не била предмет на даночна контрола за 2019 година од страна на надлежните даночни власти. Дополнителни даноци и други давачки што можат да произлезат од такви контроли, во овој момент не можат со сигурност да се предвидат.

56. НАСТАНИ ПОСЛЕ БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Друштвото нема регистрирано настани после билансот на состојба кои би влиаеле на овие финасиски извештаи.

57. ДРУГИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА - НЕМА